

Службен весник

на Република Македонија

Број 105

12 јули 2014, сабота

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3024. Одлука за определување на Ден на жалост.....	2	3028. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје.....	3
3025. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за здравство....	2	3029. Правилник за критериумите и начинот за користење на соодветен стан за сместување или на парична помош потребна за обезбедување простории за сместување на признаен бегалец.....	4
3026. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса.....	2	Огласен дел.....	1-10
3027. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на Производното трговско друштво „ГОЛЕЦ ТРАНС“ експорт-импорт ДООЕЛ с. Желино, Желино на локалитетот „Папради Волковија“, општина Брвеница.....	3		

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3024.**

Врз основа на член 8, точка 13 од Законот на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 50/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.07.2014 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕН НА ЖАЛОСТ**

1. Владата на Република Македонија, 14 јули 2014 година, го прогласува за Ден на жалост на Република Македонија.

2. Денот на жалост се прогласува по повод несреќата во која при падот на хеликоптерот МИ – 17 V, MAP 7712 на Министерството за внатрешни работи во Струмица погинаа четворица пилоти припадници на хеликоптерската единица на Министерството за внатрешни работи.

3. На Денот на жалост, знамето на Република Македонија да се истакне на половина копје.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5007/1
12 јули 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3025.

Врз основа на членот 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.07.2014 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА НЕДВИЖНИ СТВари НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЗДРАВСТВО****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник ЈЗУ Геронтолошки завод - „13 Ноември“ - Скопје му престанува користењето на недвижните ствари, евидентирани во Имотен лист бр.3 кои се наоѓаат на КП 1225 КО Катланово, сопственост на Република Македонија со вкупна површина од 1572м² и тоа:

- КП 1225, земјиште под зграда со површина од 440м²;
- КП 1225, дворно место со површина од 500м²;
- КП 1225, нива 4 (четврта) класа со површина од 632м².

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за здравство.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу ЈЗУ Геронтолошки завод – „13 Ноември“ - Скопје и Министерството за здравство во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1928/1
7 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3026.

Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/2013 и 13/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2014 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА**

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса обврзниците кои не се покриени со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси на Македонската радио-телевизија и тоа:

- с. Долни Манастирец, општина Македонски Брод, со вкупно 48 (четириесет и осум) семејни домаќинства.

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење до обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал на обврзниците од точка 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1987/1
7 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3027.

Врз основа на член 43 став 14 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.07.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ПРОИЗВОДНОТО ТРГОВСКО ДРУШТВО „ГОЛЕЦ ТРАНС“ ЕКСПОРТ - ИМПОРТ ДООЕЛ С.ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПАПРАДИ ВОЛКОВИЈА“, ОПШТИНА БРВЕНИЦА

1. На Производното трговско друштво „ГОЛЕЦ ТРАНС“ експорт - импорт ДООЕЛ с.Желино Желино се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Папради Волковија“, општина Брвеница, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7496781	4636022
T-2	7497026	4635985
T-3	7497028	4635921
T-4	7496914	4635927
T-5	7496872	4635944
T-6	7496767	4635960

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.017051\text{km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

4. Висината на надоместот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2270/1
7 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3028.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, му престанува користењето на недвижните ствари деловни простории на ул.Никола Вапцаров бр.1, со вкупна површина од 1121м², на КП бр.11945/1, КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр. 48054, сопственост на Република Македонија и тоа:

- во зграда број 1, влез 1, подрум со површина од 272м²;

- во зграда број 1, влез 1, приземје со површина од 237м²;

- во зграда број 1, влез 1, кат1 со површина од 315м²;

- во зграда број 1, влез 1, кат2 со површина од 99м²;

- во зграда број 1, влез 1, кат3 со површина од 99м²;

- во зграда број 1, влез 1, кат4 со површина од 99м².

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје, во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4656/1
7 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3029.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за азил и привремена заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 49/03, 66/07, 142/08, 146/09 и 166/12), министерот за труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СООДВЕТЕН СТАН ЗА СМЕСТУВАЊЕ ИЛИ НА ПАРИЧНА ПОМОШ ПОТРЕБНА ЗА ОБЕЗБЕ- ДУВАЊЕ ПРОСТОРИИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ПРИЗНАЕН БЕГАЛЕЦ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат критериумите и начинот за користење соодветен стан за сместување или на парична помош потребна за обезбедување простории за сместување на признаен бегалец.

Член 2

Користењето на соодветен стан за сместување или на парична помош потребна за обезбедување простории за сместување, признаениот бегалец го остварува преку:

1. доделување на користење на станбен простор, сопственост на Република Македонија на кој е корисник Министерството за труд и социјална политика;
2. доделување на средства за закупнина на индивидуален станбен објект или негов дел; или
3. доделување на средства за санација, адаптација и реконструкција на недвижен имот во сопственост на лицето признаен бегалец на правото на сместување односно неговиот брачен другар или дете.

Член 3

За користење на соодветен стан за сместување или на парична помош потребна за обезбедување простории за сместување, потребно е корисникот:

- да е социјално загрошено лице и
- да е станбено необезбедено.

Член 4

Како социјално загрошено лице во смисла на овој правилник се смета лице :

1. кое е корисник на право на социјална парична помош со статус на признаен бегалец и
2. чии приходи по сите основи, како и приходите на неговиот брачен другар и другите членови на неговото домаќинство, со кои тоа живее во заедница и за кои постои обврска за меѓусебно издржување согласно Законот за семејството, се пониски од 5.600,00 денари по член на семејство месечно.

Како приход не се смета паричен надоместок за помош и нега од друго лице, детски додаток и посебен додаток остварени согласно закон.

Член 5

Како станбено необезбедено лице во смисла на овој правилник се смета лице кое:

- не поседува стан или друг недвижен имот во лична сопственост, во сопственост на неговиот брачен другар или нивното малолетно дете и не користи стан под закуп во сопственост на Република Македонија и
- до правосилно завршување на оставинска постапка на територија на Република Македонија за распределба на оставина на оставител, на кој како наследник согласно закон може да се јави признаетиот бегалец, неговиот брачен другар или друг член на домаќинство.

Како станбено необезбедено лице не се смета лице кое:

- отуѓило недвижен имот во лична сопственост, во сопственост на неговиот брачен другар или нивното малолетно дете, во последните три години пред поднесување на барањето;
- врз доброволна основа или на друг начин е прифатено од родител близок сродник или од трето лице и го решило стамбеното прашање или
- не покренало, тој или неговиот брачниот другар или друг член на домаќинство, постапка за распределба на оставина на оставител на територија на Република Македонија, на кој може да се јави како наследник согласно закон или во текот на постапката не се прифатил за наследник.

ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАКУПНИНА

Член 6

Паричната помош од член 2 точка 2 од овој правилник вклучува закупнина и комунални трошоци за станбен објект или негов дел, при што паричната помош за закупнината за станбен објект или негов дел изнесува:

- за садец до 4.000,00 денари за месечна закупнина;
- за семејство од два до четири члена до 5.000,00 денари за месечна закупнина и
- за семејство од пет и повеќе члена до 6.000,00 денари за месечна закупнина.

При утврдување на висината на средства за закупнина на индивидуален станбен објект или негов дел, центарот за социјална работа ја има во предвид просечната висина на закупнина на подрачјето на месната надлежност на центарот и доставениот договор за закуп.

Паричната помош за комуналните трошоци (електрична енергија, греење, вода и ѓубретарина) за станбен објект или негов дел изнесува:

- за садец до 1.500,00 денари;

- за семејство од два до четири члена до 2.000,00 денари и
- за семејство од пет и повеќе члена до 2.500,00 денари.

Член 7

Доделувањето на средствата за закупнина и комунални трошоци за индивидуален станбен објект или негов дел, се врши врз основа на поднесено барање до месно надлежниот центар за социјална работа. Кон барањето лицето треба да приложи и:

- фотокопија од лична карта, издадена согласно Законот за азил и привремена заштита и
- договор за закуп.

Член 8

Ако признаениот бегалец од оправдани причини не е во можност самостојно да изнајми простории под закуп, со изјава го потврдува тој факт пред центарот за социјална работа.

Од страна на центарот за социјална работа може да се склучи договор за закуп со трето лице, за сместување на признаениот бегалец во стан или просторија предмет на договорот, при што паричните средства за плаќање на закупнина од член 6 став 1 од овој правилник се исплаќаат на закуподавецот, а за комуналните трошоци од член 6 став 3 од овој правилник се доделуваат на признаениот бегалец.

Фактичката состојба на признаениот бегалец кој поднел барање од член 7 од овој правилник преку посреден увид се утврдува од страна на центарот за социјална работа.

ДОДЕЛУВАЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА САНАЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА

Член 9

Доделувањето на средствата за санација, адаптација и реконструкција на руиниран и недоизграден станбен простор согласно член 2 точка 3 од овој правилник, во сопственост на корисникот, неговиот брачен другар или дете, се врши по поднесено барање до месно надлежниот центар за социјална работа, а врз основа на предмер-пресметка изготвена од стручно лице, за фактичките трошоци за неопходните градежни работи кои треба да се изведат за создавање на основни услови за живеење.

ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА СТАНБЕН ПРОСТОР

Член 10

Доделувањето на користење на станбен простор се врши со објавување на јавен оглас во најмалку два дневни весника.

Член 11

За користење на станбен простор се поднесува барање до месно надлежниот центар за социјална работа, а кон барањето се приложува:

- лична карта на увид или потврда за статус (истата треба да содржи датум на раѓање и единствен матичен број на граѓанинот - ЕМБГ) не постара од 30 дена, издадена од Министерство за внатрешни работи со која се докажува статусот на лицето и на членовите на неговото домаќинство;

- потврда дека лицето има поднесено изјава за локална интеграција и за истото веќе постои индивидуален план за семејна интеграција и истото има проактивно учество во неговата локална интеграција согласно активностите предвидени во индивидуалниот план за интеграција издадена од Министерството за труд и социјална политика (Центар за интеграција на бегалци и странци во Република Македонија) врз основ на приложени: сертификат/диплома за завршена обука, потврда за вработување (работен договор или регистрирана фирма), потврда за упис во јавна детска градинка и редовно посетување на детска градинка односно потврда за редовност на децата во основно/средно образование или универзитет;

- потврда од Агенција за катастар на недвижности, дека лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство немаат имот во нивна сопственост во Република Македонија;

- потврда за остварување на право на социјална или постојана парична помош издадена од надлежниот Центар за социјална работа доколку лицето е корисник на вакво право;

- наод и мислење за видот и степенот на попреченост издаден од надлежна лекарска комисија за лицето или член на неговото заедничко домаќинство кој е со одреден инвалидитет, односно лица во тешка здравствена состојба, доколку во домаќинството има член со одветен тип на попреченост односно болно лице;

- доказ за престанок на брак или изјава заверена на нотар за самохраните родители на малолетни деца, дека лицето е самохран родител доколку истото живеело во вонбрачна заедница, и доказ за малолетните деца (извод од матична книга на родените на увид или потврда од Министерството за внатрешни работи);

- потврда за висината на приливот на средства од институцијата од каде е приливот на тие средства ако некој од членовите на заедничкото домаќинство остварува прилив на средства.

Член 12

Подносителот на барањето за добивање на стан на користење може да поднесе само едно барање за него и членовите на неговото заедничко домаќинство.

Ако лицето или некој од членовите на неговото заедничко домаќинство поднесе повеќе од едно барање за користење на стан/парична помош од член 2 од овој правилник, се разгледува барањето кое е прво поднесено во архивата на месно надлежниот центар за социјална работа.

Член 13

Фактичката состојба на признаениот бегалец кој поднел барање за добивање на стан на користење од член 11 од овој правилник, преку непосреден увид ја утврдува центарот за социјална работа.

При увидот се врши проверка:

- на целокупната документација поднесена од страна на лицата кои се евидентирани во обрасците за апликативните листи во центарот за социјална работа,
- на лице место на местата на живеење и
- документацијата издадена од надлежна институција.

Член 14

Одредбите од овој правилник соодветно се применуваат и за лицата под супсидијарна заштита.

Член 15

Со денот на влегување во сила сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за критериумите и начинот за користење на соодветен стан за сместување или на парична помош потребна за обезбедување простории за сместување на признаен бегалец („Службен весник на Република Македонија” бр.110/10).

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.10-5400/1

8 јули 2014 година
Скопје

Министер

за труд и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.

Телефон: +389-2-55 12 400.

Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.


Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014105